



СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830

2

Službeni vjesnik SR

Makedonije

91001 Skopje

lah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрваткосрпски словенечки македонски, албански и унгарски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општествено книговодство 60802-609-1125

Петок, 21 јануари 1977

БЕЛГРАД

БРОЈ 5

ГОД. XXXIII

Цена на овој број е 10 динари. — Претплата за 1977 година изнесува 550 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1 Пошта бр. 226 — Телефони: централа 650-155; Уредништво 851-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651-671; Телекс 11756

47.

Врз основа на точка 29 од Одлуката за организацијата и делокругот на службите на Претседателството на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/74), Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на седницата од 11 јануари 1977 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК-ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

Се разрешува од должноста заменик-генерален секретар на Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија Чаловски Митко поради заминување на друга должност.

Бр. 0-1

14 јануари 1977 година
Белград

Претседателство на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

Потпретседател,
Видоје Жарковиќ, с. р.

48.

Врз основа на член 20 став 4 од Законот за утврдување и пресметување на вкупниот приход во основните организации на здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“, бр. 60/75), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА НАЧИНОТ НА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИТЕ НА НЕДОВРШЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО, ГОТОВИТЕ ПРОИЗВОДИ И ТРГОВСКИТЕ СТОКИ

1. Основните и други организации на здружениот труд (во натамошниот текст: основна организација), ги усогласуваат вредностите на залихите на недовршените производи, полупроизводите и деловите, готовите производи, трговските стоки и стоките во консигнација и комисион (во натамошниот текст: производите) на крајот на секоја година, на начинот и според постапката пропишана со оваа одлука.

Под усогласување на вредностите на залихите на производите, во смисла на оваа одлука, се подразбира постапката во која се утврдува дека вредноста на залихите на производите искажана во книговодството, не е поголема од вредноста на тие залихи утврдена според просечната продажна цена

остварена во последниот месец на продажбата, како и постапката за сведување на вредноста на тие залихи искажани во книговодството на таа вредност.

2. Под залихи на производи, чија вредност на крајот на годината се усогласува се подразбираат залихите на производите што во книговодството се искажани на следните конта:

- 1) 600 — Производство и сопствени полупроизводи;
- 2) 630 — Готови производи;
- 3) 660 — Трговски стоки (вредноста од ова конто намалена, односно зголемена за износот од контото 669 — Разлика во цената на трговските стоки);
- 4) 670 — Стоки во консигнација и комисион (вредноста од ова конто намалена односно зголемена за износот од контото 679 — Разлика во цената на стоките во консигнација и комисион).

3. Под цена по која производот се води во книговодството, се подразбира цената искажана на едно од контата од точка 2 на оваа одлука намалена, односно зголемена за износот на разликата во цената искажана на посебното конто.

4. Под просечната продажна цена на одделен производ што е остварена во последниот месец на продажбата, се подразбира просечната продажна цена што е остварена во декември, а ако продажбата не е вршена во декември, просечната продажна цена на производот се пресметува врз основа на податоците за продажбата во последниот месец на продажбата.

По исклучок од одредбата на став 1 од оваа точка, основната организација што производите извезени во странство ги пресметува со купувачите според берзанските цени, може да одлучи просечната продажна цена за тие производи да ја пресметува врз основа на податоците за продажбата во последните три месеци на продажбата.

Просечната продажна цена на одделен производ што не е продаван во годината за која се составува завршната сметка, се утврдува врз основа на одделни цени на таквиот или сличен производ на пазарот.

5. Просечната продажна цена на одделен производ остварена во последниот месец на продажбата се пресметува така што реализацијата остварена во последниот месец на продажбата намалена за износот на дадените попусти на купувачот (рабати и сл.) и износот и направените трошоци на реализацијата (трошоци на испраќањето и сл.) и зголемена за износот на премиите, регресите и компензациите остварени по основ на продажбата на односниот производ, ќе се подели со бројот на продадените единици на производот.

Основната организација што во последниот месец на продажбата, производот го продавала по една продажна цена при еднакви попусти, еднакви трошоци на реализацијата и еднакви премии, регреси и компензации, наместо просечната продажна цена остварена во последниот месец на продажбата ја утврдува продажната цена на односниот производ врз основа на пресметката на продажбата (фактура, сметка и сл.).

6. Просечната продажба цена остварена во последниот месец на продажбата се утврдува за одделни полупроизводи и делови што се продаваат како готови производи на начинот од точ. 3 и 4 на оваа одлука.

Се смета, во смисла на оваа одлука, дека просечната продажна цена остварена во последниот месец на продажбата за одделни полупроизводи, делови и недовршени производи е еднаква или пониска од цената по која се искажани во книговодството, ако основната организација утврдила дека цената по која готовиот производ, за чие производство се користат полупроизводите, деловите и недовршените производи, искажана во книговодството е еднаква или пониска од просечната продажна цена на тој производ остварена во последниот месец на продажбата.

Просечната продажна цена остварена во последниот месец на продажбата се утврдува за полупроизводите, деловите и недовршените производи што не се продаваат на пазарот, сразмерно на просечната продажна цена остварена во последниот месец на продажбата на готовите производи за чие производство се користат полупроизводите, деловите и недовршените производи.

По исклучок од одредбата на став 3 од оваа точка, основната организација може да одлучи како просечна продажна цена остварена во последниот месец на продажбата за полупроизводите, деловите и недовршените производи да ја земе цената остварена со продажбата на готовите производи за чие производство се користат полупроизводите, деловите и недовршените производи, под услов при споредувањето со цените по кои се искажани во книговодството на цената утврдена според точка 3 од оваа одлука да ги додаде материјалните трошоци, амортизацијата и делот од доход што според важечките прописи може да се засмета во вредноста на залихите на готовиот производ.

7. Вредностите на залихите на производите се усогласуваат според состојбата на 31 декември, што се утврдува со попис (инвентарисување) во согласност со важечките прописи.

Основната организација што вршела попис на производите во текот на годината (континуирано инвентарисување) е должна состојбата утврдена со пописот да ја сведе на состојбата на 31 декември така што состојбата утврдена со пописот ќе ја зголеми односно намали врз основа на веродостојни исправи за прометот на залихите на производот.

Состојбата на залихите на производот чии вредности ги усогласува основната организација ја искажува во елаборатот за пописот, што ги содржи особено следните податоци:

1) број на контото на кое во книговодството се искажува вредноста на односната залиха на производот;

2) назив и номенклатурен број на производот, ако тие броеви ги користи;

3) единица на мера по која производот се води во книговодството;

4) количина на производите на залихи на 31 декември;

5) цена по која производот се води во книговодството (точка 3 став 1);

6) просечна продажна цена на производот остварена во последниот месец на продажбата;

7) разлика во цената за производот за кој е утврдено дека цената во одредбата под 5 е поголема од цената во одредбата под 6 од овој став;

8. Ако основната организација утврди дека просечната продажна цена остварена во последниот месец на продажбата е еднаква или поголема од цената по која производот е искажан во книговодството цената во книговодството не се менува.

Ако основната организација утврди дека просечната продажна цена остварена во последниот месец на продажбата е пониска од цената по која

производот е искажан во книговодството, цената во книговодството на товар на вкупниот приход се намалува за износот на разликата (точка 7 став 3 одредба под 7).

9. Ако основната организација што залихите на трговските стоки во продавници во книговодството ги води според продажната цена утврди дека на контото 669 — Разлика во цената на трговските стоки постои позитивно отстапување од продажната цена за одделни трговски стоки, не е должна за тие стоки, да ги усогласува вредностите на залихите според одредбите на оваа одлука.

10. Оваа одлука се применува и врз усогласувањето на вредностите на залихите во завршната сметка за 1976 година.

11. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 37

19 јануари 1977 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р Берислав Шефер, с. р.

49.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за амортизацијата на основните средства на основните организации на здружениот труд и на другите корисници на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА ПРЕДМЕТИТЕ НА ОПРЕМАТА ШТО СЕ КОРИСТАТ ЗА РАБОТА ПОВЕЌЕ ОД ЕДНА СМЕНА

1. За предметите на опремата што се основни средства (во натамошниот текст: предметите на опремата) се смета во смисла на оваа одлука, дека во текот на годината за која се врши конечна годишна пресметка на амортизацијата се користени, и тоа:

1) за работа во една смена — ако биле во употреба до 2.200 работни часови;

2) за работа во две смени — ако биле во употреба 4.400 работни часови;

3) за работа во три смени — ако биле во употреба 6.600 работни часови.

2. Ако предметите на опремата биле во употреба повеќе од 2.200 работни часови а помалку од 4.400 работни часови, се смета дека се користени за работа повеќе од една а помалку од две смени. Ако предметите на опремата биле во употреба повеќе од 4.400 работни часови а помалку од 6.600 работни часови, се смета дека се користени за работа повеќе од две а помалку од три смени.

3. За предметите на опремата што биле во употреба повеќе од 2.200 работни часови стапката на амортизацијата во член 35 од Законот за амортизацијата на основните средства на основните организации на здружениот труд и на другите корисници на општествени средства (во натамошниот текст: Законот), се зголемува за 5% за секој натамошни полни 440 работни часови користење.

3. За предметите на опремата што се средства на транспортот, работата во една, работата во две и работата во три смени, како и работата повеќе од една а помалку од две смени, односно повеќе од две а помалку од три смени, се определува според интензитетот на работата остварен со нивното користење во текот на годината за која конечната годишна пресметка на амортизацијата се врши, и тоа за:

Назив на групата средства на опремата	Реден број на амортизационата група според член 35 став 1 од Законот	Единица на мера според која се определува интензитетот на работата	Интензитет на работата што ѝ одговара на работата во определен број смени		
1	2	3	4	5	6
Трелејбуси (661/1)	40	Број поминали километри	до 25.000	50.000	75.000
Трамваи (661-2,3 и 4)		Број поминали километри	до 25.000	50.000	75.000
Автомобили, автобуси и камиони (662-1, 663 и 664)	42	Број поминали километри	до 30.000	60.000	90.000

4. Во часови на употреба на предметите на опремата за определување на работата во една и на работата во две или на работата во три смени, како и за определување на работата повеќе од една а помалку од две смени, односно повеќе од две, а помалку од три смени, се засметува и времето на редовното приготвување и суредување на предметите на опремата на почетокот и при завршетокот на работата, како и времето за вршење работи на одржувањето. За предметите на опремата што се средства на транспортот во часови на употребата се засметува и времето на стојење поради натовар или истовар на стоките, односно поради качување или слегување на патници.

5. Ако амортизацијата се пресметува според групите во кои предметите на опремата со закон се распоредени и бројот на часовите на употребата, во смисла на оваа одлука, се утврдува според амортизационите групи во кои се наоѓаат предметите на опремата. Под амортизациони групи се подразбираат групите од член 35 став 1 ред. бр. 40 до 101 на Законот.

Ако одделни предмети од амортизациона група биле во употреба различен број часови, бројот на часовите на употребата за утврдување на користењето на групата како целина се утврдува со собирање на часовите на употребата на одделните предмети на опремата и со делење на така утврдениот збир на часови со бројот на исти видови предмети.

6. Основната организација на здружениот труд, односно другиот корисник на средства со самоуправен општ акт го определува начинот на водењето на евиденцијата за бројот на часовите на употребата на предметите на опремата заради утврдување кои предмети на опремата се користени за работа повеќе од една смена.

При составувањето на конечната годишна пресметка на амортизацијата, заради утврдување на износот на амортизацијата што се искажува во завршната сметка, се составува посебна спецификација за предметите на опремата што се користени за работа повеќе од една смена и за кои, по тој основ, е извршено зголемување на амортизацијата. Таа спецификација е составен дел на конечната годишна пресметка на амортизацијата.

7. Основните организации на здружен труд и другите корисници на општествени средства од областа на стопанството ќе ги применат одредбите на оваа одлука и при составувањето на конечните годишни пресметки на амортизацијата за 1976 година.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 36

19 јануари 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Берислав Шефер, с. р.

50.

Врз основа на член 49 став 1 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА КРИТЕРИУМИТЕ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ НАМАЛУВАЊЕТО НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ВО 1977 ГОДИНА

1. Заради обезбедување на побрз развој на дејностите за кои со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76) е утврдено дека се од посебно значење за реализацијата на договорената политика на вкупниот развој на Југославија, а во согласност со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година во 1977 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), во 1977 година ќе се намалува царината на увозот на специфичната опрема за тие дејности

2. Решенијата за царинскиот контингент се донесуваат во согласност со обврските на федерацијата што ги презела со договорите и со општествените договори склучени заради спроведување на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година.

3. Со решенијата за царинскиот контингент ќе се намалува царината на увозот на специфичната опрема што не се произведува во Југославија, односно што е предвидена во самоуправните спогодби склучени помеѓу инвеститорите и домашната машиноградба.

4. Со царинските олесенија во рамките на царинските контингенти на увозот на специфичната опрема ќе се поттикнува договорениот селективен развој на дејностите за кои со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година е предвидено дека се од посебно значење за реализацијата на договорената политика на вкупниот развој на Југославија, и тоа на:

1) енергетиката (производство и пренос на електрична енергија, производство и преработка на јаглен, нафта, природен гас и технички гас);

2) агроиндустрискиот комплекс;

3) суровинските дејности (црна металургија, металургија на обоени метали, производи на базната хемија и производи на неметали);

4) машиноградбата и бродоградбата;

5) магистралниот сообраќај;

6) странскиот туризам.

5. Царината, во смисла на точка 1 од оваа одлука, може да се намалува до 50% од разликата помеѓу царинската стапка од 5% и царинските стапки пропишани во Царинската тарифа.

6. Процентот на намалувањето на царината од 50% од разликата помеѓу царинската стапка од 5% и царинските стапки пропишани во Царинската тарифа ќе се применува врз увозот на специфичната опрема за:

- 1) производство на хидроелектрична енергија;
 - 2) производство на термоелектрична енергија на јаглен;
 - 3) производство на нуклеарно-електрична енергија;
 - 4) пренос и дистрибуција на електрична енергија (изградба и комплетирање на мрежата за пренос и трансформација на електричната енергија од 380, 220 и 110 KV и изградба на диспечерски центри и соодветни потцентри на Заедницата на југословенското електростопанство);
 - 5) рудници за јаглен и облагородување на јаглен;
 - 6) истражување и изградба на капацитети за експлоатација на сурова нафта, гас и маслени шкрилци;
 - 7) изградба на магистрални нафтоводи и гасоводи;
 - 8) истражување за унапредување на технологијата за добивање гас од домашен јаглен;
 - 9) истражување и производство на нуклеарни горива;
 - 10) истражување на соларна и геотермална енергија;
 - 11) механизација за индустриско производство на земјоделски производи (пченица, 'рж, јачмен, оризова арпа, овес, пченка, шеќерна репа, сончоглед, памук, соја, маслена репка, маслинка и тутун);
 - 12) водостопанство (системи за наводнување и одводнување и за пречистување на отпадни води);
 - 13) геолошки истражувања;
 - 14) рудници и облагородување на железна руда, производство на сурово железо, производство на суров челик (конверторски и електрочелик), валачници за висококвалитетни и специфични видови челици во интегралниот процес на производството, производство на бел лим и производство на кокс;
 - 15) рудници и производство на обоени метали;
 - 16) рудници за неметали и облагородување на неметални сировини;
 - 17) производство на органски и неоргански базни хемиски производи и интермедиери;
 - 18) производство на шеќер, масло и маргарин;
 - 19) воздушен сообраќај (само за авиони со најмалку пет патнички седишта што се користат за патничкиот сообраќај);
 - 20) железнички сообраќај (електрични, дизел — и хидраулични локомотиви, електромоторни возови, товарни вагони, безбедност на железничкиот сообраќај (СС, ТК и др.), манипулација со стоки и опрема за одржување и реконструкција на пруги);
 - 21) безбедност на воздушната пловидба;
 - 22) безбедност на поморскиот сообраќај;
 - 23) безбедност на внатрешните пловни патишта;
 - 24) заштита на човековата средина;
 - 25) политичко-информативна дејност.
7. Процентот на намалувањето на царината од 40% од разликата помеѓу царинската стапка од 5% и царинските стапки пропишани во Царинската тарифа ќе се применува врз увозот на специфичната опрема за:

- 4) лов и преработка на морска риба;
- 5) производство на базни фармацевтски сировини;
- 6) аеродроми за меѓународен сообраќај (само за аеродромска опрема);
- 7) магистрален телефонски и телеграфски сообраќај;
- 8) инфраструктура во пристаништа и луки, што служи за претовар во линискиот, контејнерскиот и масовниот превоз и модернизација на претоварните капацитети (опрема) што служи за контејнерски, линиски и масовен претовар.
8. Процентот на намалувањето на царината од 30% од разликата помеѓу царинската стапка од 5% и царинските стапки пропишани во Царинската тарифа ќе се применува врз увозот на специфичната опрема за:
- 1) преработка на течно млеко и производство на путер и сирење;
- 2) индустрија на готови и полуготови јадења;
- 3) складови и ладилници за прехранбеното производство и за дистрибутивните центри;
- 4) машиноградба и бродоградба и тоа само за изградба на капацитети за производство на опрема наменета за развој на капацитети од заеднички интерес;
- 5) изградба на објекти од придонеси на југословенските работници привремено вработени во странство, ако тие објекти се изградуваат во подрачјата што според прописите на републиката, односно автономната покраина се сметаат како недоволно развиени;
- 6) изградба на хотели за развој на странскиот туризам.

Специфичната опрема за изградба на хотели за развој на странскиот туризам се утврдува во постапката пропишана во точка 9 од оваа одлука, по претходно прибавено мислење од Сојузниот комитет за туризам.

7) Производство на електрична енергија на течни горива.

9. Сојузниот комитет за енергетика и индустрија, по барањата на организациите на здружениот труд што при увозот на специфичната опрема имаат право на царински олесненија, поднесени преку Стопанската комора на Југославија ќе ги утврдува, во согласност со Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година, списоците на специфичната опрема тргнувајќи од тоа дека како специфична опрема се сметаат машините, апаратите и уредите, односно нивните основни технолошки компоненти, што се наменети за оној вид производство и услуги што се вршат во дејностите наведени во точ. 6 до 9 од оваа одлука, под услов таа опрема да не се произведува во Југославија, односно да е опфатена со самоуправните спогодби склучени помеѓу инвеститорите и домашната машиноградба.

Податоците за тоа дали машините, апаратите и уредите, односно нивните основни технолошки компоненти се произведуваат или не во Југославија, Сојузниот комитет за енергетика и индустрија ќе ги прибави од Стопанската комора на Југославија.

Во утврдувањето на списоците на специфичната опрема учествуваат и претставници на Сојузниот секретаријат за финансии и на Сојузната управа за царини.

Утврдениот список на специфичната опрема, заедно со податоците од став 2 на оваа точка прибавени од Стопанската комора на Југославија, Сојузниот комитет за енергетика и индустрија во рок од 30 дена од денот на добивањето на податоците од Стопанската комора на Југославија, односно од денот на истекот на рокот предвиден во став 5 од оваа точка, ќе го достави до Сојузниот секретаријат за финансии, кој во рок од 30 дена од денот на приемот на списокот ќе му предложи на Сојузниот извршен совет да донесе решение за царинскиот контингент.

Ако Стопанската комора на Југославија не ги достави бараните податоци до Сојузниот комитет за енергетика и индустрија во рок од 45 дена од денот кога тие податоци ги барал тој комитет, Сојузниот комитет за енергетика и индустрија може и без прибавено мислење од Стопанската комора на Југославија утврдениот список на специфичната опрема да го достави до Сојузниот секретаријат за финансии.

10. По исклучок од одредбата на точка 5 од оваа одлука, на увозот на специфичната опрема за професионална рехабилитација на инвалиди и на специфичната опрема за потребите на слепи лица, царината може да биде пониска од 5% вклучувајќи ја и царинската стапка „Слободно“.

Специфичната опрема за професионална рехабилитација на инвалиди и специфичната опрема за потребите на слепи лица, се утврдува во постапката пропишана во точка 9 од оваа одлука, по претходно прибавено мислење од Сојузниот комитет за здравство и социјална политика.

11. Оваа одлука ќе се применува од 1 јануари 1977 година.

12. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 32

13 јануари 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р **Антон Вратуша**, с. р.

51.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ЗА ИЗГРАДБА НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ И ПРЕНОСНИ ОБЈЕКТИ И ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТРИ НА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО

1. Во Решението за намалување на царината на увозот на специфичната опрема што се користи за изградба на електроенергетски производствени и преносни објекти и диспечерски центри на Заедницата на југословенското електростопанство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/75, 48/75, 61/75 и 30/76) во точка 1 во уводната реченица во десеттиот ред одоздола по зборовите: „изврши во 1976“ се додаваат зборовите: „и 1977“.

По став 1 се додаваат два нови става, кои гласат:
„По исклучок од одредбата од став 1 на оваа точка, на увозот на специфичната опрема за изградба на термоелектрани на течни горива ќе се примени царинската стапка од 5% со тоа што на така пресметаниот износ ќе му се додаде износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5% намален за 30%.“

Врз увозот на специфичната опрема за изградба на термоелектрани на гасовити горива нема да се применуваат одредбите од ова решение.“

2. Ова решение ќе се применува врз увозот што ќе се врши во 1977 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 33

13 јануари 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р **Антон Вратуша**, с. р.

52.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА ПОМОРСКИ РИБАРСКИ БРОДОВИ И ДЕЛОВИ ЗА ЛОВЕЊЕ РИБИ ВО ОКЕАНСКИТЕ ВОДИ

1. На увозот на бродовите на рибарски, поморски од тар. број 89.01/2ж и нивните делови царината ќе се пресметува по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа, односно во Решението за одредување на пониски царински стапки на увоз на одредени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/73, 45/73 и 61/75) и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 40%.

2. Со денот на влегувањето во сила на ова решение престанува да важи Решението за определување на пониски царински стапки на увозот на поморски рибарски бродови, резервни делови и специфична опрема за ловење риби во океанските води („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/75).

3. Ова решение ќе се применува на увозот што ќе се врши во 1977 година.

Е. п. бр. 34

13 јануари 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

д-р **Антон Вратуша**, с. р.

53.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИЗМЕНА НА РЕШЕНИЕТО ЗА ОСЛОБОДУВАЊЕ ОД ПЛАЌАЊЕ ЦАРИНА НА СПЕЦИФИЧНАТА ОПРЕМА ШТО СЕ КОРИСТИ ВО ЗАШТИТНИТЕ РАБОТИЛНИЦИ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ИНВАЛИДИ

1. Во Решението за ослободување од плаќање царина за специфичната опрема што се користи во заштитните работилници за професионална рехабилитација на инвалиди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/73 и 61/75) во точка 2 зборовите: „1976 го-

дина“ се заменуваат со зборовите: „1976 и 1977 година“.

2. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 35
13 јануари 1977 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р **Антон Вратуша**, с. р.

54.

Врз основа на член 32 од Законот за ревалоризација на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка на корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/75 и 60/75), сојузниот секретар за финансии пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА УТВРДУВАЊЕТО, ИСКАЖУВАЊЕТО И РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОД РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА И НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАЕДНИЧКА ПОТРОШУВАЧКА НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Член 1

На крајот на секоја година, според состојбата на 31 декември, се споредува износот на набавната вредност по која основните средства и средствата за заедничка потрошувачка се искажани во деловните односно во други соодветни книги со тековните пазарни цени на истите, односно на слични средства.

Како набавна дејност на основните средства и на средствата за заедничка потрошувачка (во натамошниот текст: средствата), што се произведени во сопствена режија се смета, во смисла на овој правилник, нивната цена утврдена со процена при ставањето на средствата во употреба.

Како набавна вредност на средствата што во текот на употребата се ревалоризирани се смета, во смисла на овој правилник, ревалоризираната набавна вредност утврдена со претходната ревалоризација.

Член 2

За средствата за кои ќе се утврди дека помеѓу пазарните цени и набавните вредности постои разлика поголема од 10%, како и за средствата кај кои таа разлика е помала, но со самоуправен општ акт е определено спроведување на ревалоризација, се составува преглед на основните средства, односно преглед на средствата за заедничка потрошувачка што подлежат на ревалоризација (во натамошниот текст: Прегледот).

Искажувањето на средствата во Прегледот се врши по категориите, а во рамките на категориите по групите утврдени со овој правилник.

Член 3

Како категории на средства, во смисла на овој правилник, се сметаат;

- 1) градежни објекти;
- 2) опрема (домашна и увозна);
- 3) основни стада;
- 4) долгогодишни насади и плантажи на дрвја;
- 5) шуми;
- 6) земјишта.

Член 4

Во рамките на категориите од член 3 на овој правилник, во Прегледот средствата се искажуваат по групите на следниот начин:

1) градежните објекти и предметите на опремата се искажуваат по групите утврдени со Одлуката за определување на групите на градежните објекти и опрема за кои Сојузниот завод за статистика ги утврдува индексите на цените за ревалоризација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/75), со тоа што за опремата, во рамките на секоја група, посебно се искажуваат предметите на домашната опрема, а посебно предметите на увозната опрема;

2) основните стада се искажуваат по групите формирани според видови на добитокот (говеда, коњи, магариња и мулиња, овци, свињи и др.);

3) долгогодишните насади и плантажи на дрвја се искажуваат по следните групи:

а) овоштарници (јаболка, сливи, круши, праски, смокви, мешовити овоштарници и др.);

б) лозја;

в) хмељарници;

г) плантажи на дрвја;

д) други долгогодишни насади;

4) шумите се искажуваат по следните групи:

а) шуми до 5 хектари;

б) шуми од 5 хектари и повеќе;

5) земјиштата се искажуваат според намената на која ѝ служат по следните групи:

а) земјоделско земјиште;

б) градежно земјиште (земјиште во градови и населби од градски карактер и надвор од такви населби што е определено за идна изградба на населби или за изградба на стопански објекти и објекти на општествениот стандард или објекти на инфраструктурата);

в) друго земјиште (земјиште за лов, за вршење спортски активности, за одмор и рекреација и др.).

Член 5

Под увозна опрема, во смисла на овој правилник, се подразбираат предметите на опремата прибавени на странска територија со купување од странско лице, предметите на опремата од странско производствено потекло што се прибавени во Југославија од странско лице и предметите на опремата од странско производствено потекло прибавени во Југославија со купување на консигнационен склад.

Член 6

За средствата внесени во Прегледот, збирно за групата како целина, а за опремата во рамките на секоја група посебно за увозната, а посебно за домашната опрема, се внесуваат следните податоци:

1) реден број;

2) назив на категоријата и назив на групата на средствата;

3) набавна вредност и отпишана вредност на средствата на групата на 31 декември тековната година;

4) набавна вредност и отпишана вредност на средствата на групата прибавени во текот на годината;

5) набавна вредност и отпишана вредност на средствата на групата што сочинуваат основица за ревалоризација;

6) коефициент за ревалоризација;

7) набавна вредност и отпишана вредност на средствата на групата по ревалоризацијата;

8) резултат од ревалоризацијата, посебно набавна а посебно отпишана вредност;

9) износ на ефектот на ревалоризацијата.

Член 7

Коефициентот за ревалоризација го утврдува корисникот на општествени средства според индексите на цените што за определени групи на градежни објекти и групи на предмети на опремата, ги утврдил и објавил Сојузниот завод за статистика, за годината за која се врши ревалоризација на средствата.

Ако корисникот на општествени средства има податоци за цените во својата сопствена документација или цените му се познати врз основа на соодветна документација што му е достапна, коефициентот за ревалоризација може да го утврди врз основа на податоците за цените со кои располага, со тоа што во забелешките на Прегледот мора тоа посебно да го назначи. Примероците или фотокопиите на исправите според кои податоците за цените се утврдени се составен дел од Прегледот.

Коефициентот за ревалоризација се утврдува и се внесува во Прегледот само за градежните објекти и за предметите на опремата.

Коефициентот за ревалоризација се утврдува најмногу на два децимала. Заради полесно применување, во втората децимала коефициентот може да се заокружи на 0 или 5.

Член 8

Резултатите од ревалоризацијата и износот на ефектот на ревалоризацијата се книжат под 31 декември на годината за која се врши ревалоризацијата. Книжењето се спроведува по сведувањето на состојбата на вредноста на средствата по пописот и извршените исправки на вредноста за таа година.

По категориите и групите на средствата книжењето се врши најдоцна до рокот за поднесување на завршната сметка, а за одделни предмети внатре во групите книжењето се врши во рокот определен со самоуправен општ акт, со тоа што тој рок не може да биде подолг од 5 месеци од истекот на годината на која се однесуваат резултатите од ревалоризацијата.

Член 9

Резултатите од ревалоризацијата и износот на ефектот на ревалоризацијата на основните средства се книжат на следниот начин:

1) за износот на зголемената набавна вредност се задолжува соодветното konto на групата на контата 00 — Основни средства во функција;

2) за износот на зголемувањето на отпишаната вредност се зголемува износот на соодветното konto во групата на контата 02 — Исправка на вредноста на основните средства;

3) за разликата помеѓу зголемената набавна вредност и зголемената отпишана вредност (износ на ефектот на ревалоризацијата) се зголемува износот на соодветното konto во рамките на групата на контата 90 — Трајни извори на деловните средства.

Износот на ефектот на ревалоризацијата за опремата увезена од странство на кредит, пред внесувањето во сопствените извори на деловните средства, односно во соодветните извори на средствата кај органите и организациите на општествено-политичките заедници и други државни органи, општествено-политички и други општествени организации и самоуправни организации и заедници, се намалува за курсните разлики што, согласно со прописите за паритетот на динарот, настанале со пресметување на обврските по дадените инвестициони кредити за годината на која се однесува ревалоризацијата на средствата.

Член 10

Резултатите од ревалоризацијата и износот на ефектот на ревалоризацијата на средствата на заедничката потрошувачка се книжат на следниот начин:

1) за износот на зголемената набавна вредност се задолжува соодветното konto од групата на контата 081 — Објекти и предмети на заедничката потрошувачка;

2) за износот на зголемената отпишана вредност се зголемува износот на соодветното konto во групата на контата 089 — Исправка на вредноста на средствата на заедничката потрошувачка;

3) за разликата помеѓу зголемената набавна вредност и зголемената отпишана вредност (износ на ефектот на ревалоризацијата) се зголемува износот на соодветното konto во рамките на групата на контата 98 — Извори на средствата за заедничка потрошувачка.

Одредбата на член 9 став 2 од овој правилник се применува и врз предметите на опремата што се искажани како средства за заедничката потрошувачка ако се увезени од странство на кредит.

Член 11

Врз основа на податоците внесени во Прегледот и извршеното книжење на резултатот и износот на ефектот на ревалоризацијата, како и податоците од деловните, односно другите соодветни книги, корисникот на општествени средства составува за потребите на општествената евиденција и поднесува до Службата на општественото книговодство извештај за ревалоризацијата, посебно за основните средства, а посебно за средствата за заедничка потрошувачка.

Извештајот за ревалоризацијата се поднесува на Образецот ИР — Извештај за спроведувањето на ревалоризацијата и за состојбата на вредноста на основните средства — на средствата за заедничка потрошувачка на 31 декември 19— година (во натамошниот текст: Образецот ИР), што е отпечатен кон овој правилник и е негов составен дел.

Член 12

Службата на општественото книговодство на Југославија ќе го приспособи Образецот ИР за потребите на механографска обработка на податоците.

Член 13

Образецот ИР, како извештај за ревалоризацијата на средствата, се пополнува на следниот начин:

1) во колона 4 — се внесува набавната вредност на средствата на групата на 31 декември тековната година;

2) во колона 5 — се внесува отпишаната вредност на средствата на групата на 31 декември тековната година, вклучувајќи ја и исправката на вредноста за таа година. За основните стада и за земјиштата, оваа колона не се пополнува;

3) во колона 6 — се внесува набавната вредност на средствата на групата прибавени во текот на тековната година, вклучувајќи ги износите на вредноста остварени со доградба или реконструкција. За средствата што се завршени во текот на тековната година а чија изградба траела подолго од две години, се внесува вредноста што при ставањето на средствата во употреба е утврдена согласно со чл. 16 до 18 од овој правилник.

4) во колона 7 — се внесува отпишаната вредност на средствата на групата прибавени во текот на тековната година. За основните стада и за земјиштата оваа колона не се пополнува;

5) во колона 8 — се внесува набавната вредност на средствата на групата, што сочинува основница за ревалоризацијата (колона 4 минус колона 6);

6) во колона 9 — се внесува отпишаната вредност на средствата на групата, што сочинува основница за ревалоризацијата (колона 5 минус колона 7);

7) во колона 10 — се внесува коефициентот за ревалоризацијата, утврден врз основа на индексот на цените од Сојузниот завод за статистика, односно врз основа на податоците за цените од сопствените

ната документација. Оваа колона се пополнува само за градежните објекти и за предметите на опремата;

8) во колона 11 — се внесува набавната вредност на средствата на групата по ревалоризацијата, и тоа:

а) за градежните објекти и за опремата — износот добиен со множење на износите од колона 8 со коефициентот од колона 10;

б) за основните стада — износот утврден со процена;

в) за долгогодишните насади и за плантажите на дрвја — износот од колона 8, зголемен за износот на остварениот пораст на цената на работите и на другите вложувања во изградбата на насадите во периодот што со ревалоризацијата се опфаќа, а кој се утврдува според индексите на цените од Сојузниот завод за статистика или според податоците за цените со кои се располага во сопствената документација;

г) за шумите — износот утврден со процена според критериумите определени во шумско-стопанската основа;

д) за земјиштата — износот утврден со процена според критериумите за определување на основницата за плаќање данок на промет на недвижности и права, а за градежното земјиште според критериумите за определување на надоместот при спроведување на експропријација или административен пренос, во годината за која се врши ревалоризацијата;

9) во колона 12 — се внесува отпишаната вредност на средствата на групата по ревалоризацијата, и тоа:

а) за градежните објекти и за опремата — износот добиен со множење на износите од колона 9 со коефициентот од колона 10;

б) за долгогодишните насади и за плантажите на дрвја — износот од колона 9 — зголемен со примена на истите критериуми како при утврдувањето на износот што се внесува во колона 11;

в) за шумите — износот утврден со примена на истите критериуми како и за колона 11.

За основните стада и за земјиштата колона 12 не се пополнува;

10) во колона 13 — се внесува резултатот од ревалоризацијата на набавната вредност (износот од колона 11 намален за износот од колона 8);

11) во колона 14 — се внесува резултатот од ревалоризацијата на отпишаната вредност (износот од колона 12 намален за износот од колона 9);

12) во колона 15 — се внесува износот на ефектот на ревалоризацијата (износот од колона 13 намален за износот од колона 14, а за увозната опрема намален и за курсните разлики во смисла на чл. 9 и 10 од овој правилник);

13) во колона 16 — се внесува набавната вредност на групата на средствата на 31 декември (износот од колона 11 зголемен за износот од колона 6);

14) во колона 17 — се внесува отпишаната вредност на групата на средствата на 31 декември (износот од колона 12 зголемен за износот од колона 7);

15) во колона 18 — се внесува износот на амортизацијата утврден во конечната годишна пресметка за годината на која се однесуваат податоците за ревалоризацијата.

Во Образецот ИР, како рекапитулација на вредноста на средствата, се искажуваат вредностите по групите утврдени со овој правилник, вклучувајќи ги и вредностите на средствата што не се опфатени со ревалоризацијата.

Во Образецот ИР, како рекапитулација на вредноста на средствата, не се пополнуваат колоните 8 до 10 и колоните 13 до 15. Другите колони се пополнуваат на начинот на кој се врши пополнувањето на тие колони во Образецот ИР, како извештај за ревалоризацијата на средствата.

Образец ИР

Корисник на општествени средства

(назив на корисникот и место на седиштето)

Шифра на дејноста

ИЗВЕШТАЈ

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА И ЗА СОСТОЈБАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА — НА СРЕДСТВАТА НА ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА НА 31 ДЕКЕМВРИ 197— ГОДИНА

И. Извештај за ревалоризација на средствата

II. Рекапитулација на вредноста на средствата

Реден број	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
НАЗИВ НА КАТЕГОРИЈАТА И НАЗИВ НА ГРУПАТА НА СРЕДСТВАТА				Вредност на средствата на 31 декември тековната година	Вредност на средствата прирачени во текот на годината		Вредности што се сочинуваат основната за ревалоризација		Коефициент за ревалоризацијата		Состојба на вредноста на средствата по ревалоризацијата		Резултат од ревалоризацијата		Ефект на ревалоризацијата		Состојба на вредноста на средствата на 31 декември 19— година		ИЗНОС НА АМОРТИЗАЦИЈАТА УТВРДЕН ВО КОНЕЧНАТА ГОДИШНА ПРЕСМЕТКА	
				набавна вредност	отпишана вредност	набавна вредност	отпишана вредност	набавна вредност	отпишана вредност		набавна вредност	отпишана вредност	набавна вредност	отпишана вредност	набавна вредност	отпишана вредност	набавна вредност	отпишана вредност		
					(4-6)		(5-7)				(8×10)	(9×10)	на набавна вредност	на набавна вредност	(11-8)	(12-9)	(13-14)	(11+6)	(12+7)	

(потпис на раководителот на општествени средства)

(потпис на раководителот на книговодството)

КОРИСНИК НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

Образец ИР-Н

(назив на корисникот и место на седиштето)
Шифра на дејноста

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈАТА НА НОВОИЗГРАДЕНИТЕ ОСНОВНИ СРЕДСТВА — НА СРЕДСТВАТА НА
ЗАЕДНИЧКАТА ПОТРОШУВАЧКА НА 31 ДЕКЕМВРИ 19— ГОДИНА

Реден број	Назив на категоријата и на групата и назив на средствата и назив на во која вложувањето е извршено	Вредност на вложувањата што ја сочи- нува основни- цата за рева- лоризацијата	Коефици- ент за ре- валориза- ција	Вредност по ревалоризаци- јата (3×4)	Резултат од ревалоризаци- јата (5—3)	Забелешка
1	2	3	4	5	6	7

Член 14

Образецот ИР, како рекапитулација на вреднос-
та на средствата, го пополнуваат и за потребите на
општествената евиденција го поднесуваат до Служ-
бата на општественото книговодство и корисниците
на општествени средства што не вршеле ревалори-
зација во годината на која се однесуваат подато-
ците за ревалоризацијата.

Член 15

Образецот ИР се пополнува во најмалку три
примероци. Два примерока од Образецот ИР се
доставуваат до Службата на општественото книго-
водство заедно со завршната сметка за годината за
која се врши ревалоризацијата, а еден примерок од
тој образец корисникот задржува за својата доку-
ментација.

Член 16

За средствата чија изградба траела повеќе од
две години а е завршена во текот на тековната го-
дина, се составува Преглед за ревалоризацијата на
новоизградените средства. Во тој преглед се внесу-
ваат следните податоци:

- 1) реден број;
- 2) назив на категоријата, назив на групата и
назив на средствата;
- 3) вредност на вложувањата по годините на
траењето на изградбата;
- 4) коефициент на ревалоризацијата;
- 5) вредност на вложувањата по годините на
изградбата по ревалоризацијата;
- 6) резултат од ревалоризацијата (износот од ко-
лоната 5 намален за износот од колоната 3).

Книжењето на резултатот од ревалоризација-
та на средствата од став 1 на овој член се врши
согласно со одредбите на чл. 9 и 10 од овој правил-
ник.

Член 17

Врз основа на податоците внесени во Прегледот
за ревалоризација на новоизградените средства и
извршеното книжење на резултатот од ревалори-
зацијата, се пополнува и за потребите на општестве-
ната евиденција до Службата на општественото

книговодство, заедно со Образецот ИР, се поднесува
извештај за ревалоризацијата на новоизградените
средства, на посебен помошен образец. Тој извеш-
тај се поднесува на Образецот ИР-Н — Извештај
за ревалоризацијата на новоизградените основни
средства — на средствата за заедничка потрошувач-
ка на 31 декември 19— година (во натамошниот
текст: Образецот ИР-Н), што е отпечатен кон овој
правилник и е негов составен дел.

Образецот ИР-Н ќе го припособи Службата на
општественото книговодство за потребите на меха-
нографска обработка на податоците.

Член 18

Образецот ИР-Н се пополнува на следниот на-
чин:

- 1) во колона 1 — се внесува редниот број спо-
ред редоследот на внесувањето на средствата што
се опфаќаат со ревалоризацијата;
- 2) во колона 2 — се внесуваат податоци според
следниот редослед:
 - а) назив на категоријата;
 - б) назив на групата;
 - в) назив на средствата;
 - г) година во која вложувањето е извршено;
- 3) во колона 3 — се внесува вредноста на вло-
жувањата што сочинува основица за ревалориза-
ција за секоја година посебно;
- 4) во колона 4 — се внесува коефициентот за
ревалоризацијата по годините во која вложувањето
е извршено;
- 5) во колона 5 — се внесува вредноста по рева-
лоризацијата (износот од колона 3 помножен со
коефициентот од колона 4);
- 6) во колона 6 — се внесува резултатот од ре-
валоризацијата (износот од колона 5 намален за
износот од колона 3).

Член 19

Со денот на влегувањето во сила на овој пра-
вилник престанува да важи правилникот за утврду-
вањето, искажувањето и распоредувањето на ре-
зултатите од ревалоризацијата на основните сред-
ства и на средствата на заедничката потрошувачка
на корисниците на општествени средства („Службен
лист на СФРЈ“, бр. 52/75 и 59/75).

Член 20

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-548/1-77
14 јануари 1977 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Момчило Цемовиќ, с. р.

55.

Врз основа на член 4 став 3 од Законот за развојните премии и за обезбедување на средства за исплата на тие премии („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/73 и 58/76), сојузниот секретар за финансии издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И УПЛАТУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА РЕПУБЛИКИТЕ И АВТОНОМНИТЕ ПОКРАИНИ ЗА ИСПЛАТИ НА РАЗВОЈНИТЕ ПРЕМИИ ВО 1974 И 1975 ГОДИНА

1. Во Наредбата за пресметување и уплатување на средствата на републиките и автономните покраини за исплати на развојните премии во 1974 и 1975 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/74) во називот во точка 1 зборовите: „во 1974 и 1975“ се заменуваат со зборовите: „во 1974, 1975 и 1976“.

2. Во точка 4 се додава нов став 2, кој гласи: „Службата на општественото книговодство ќе ги пресмета средствата за исплатување на развојните премии според член 2 став 2 од Законот почнувајќи од 1 јануари 1974 година до денот на влегувањето во сила на оваа наредба, а републиките и автономните покраини ќе ја уплатат разликата на посебната сметка од точка 3 на оваа наредба во рок од 60 дена од денот на влегувањето во сила на оваа наредба.“

3. Издвојувањето на средствата предвидени со точка 1 на оваа наредба ќе се врши до намирувањето на обврските создадени врз основа на Законот, кога Службата на општественото книговодство на Југославија ќе состави завршен биланс на средствата и исплатите предвидени со Законот.

4. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 7-509/1
14 јануари 1977 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Момчило Цемовиќ, с. р.

56.

Врз основа на точка 2 од Одлуката за мерките и начинот за утврдување посебна давачка при увозот на одделни земјоделски и прехранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/68, 27/68 и 30/69), во спогодба со сојузниот секретар за надворешна трговија, сојузниот секретар за пазар и цени издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА ВИСОЧИНАТА НА ПОСЕБНАТА ДАВАЧКА ПРИ УВОЗОТ НА ОДДЕЛНИ ЗЕМЈОДЕЛСКИ И ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Во Наредбата за височината на посебната давачка при увозот на одделни земјоделски и прех-

ранбени производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/73, 27/73, 47/73, 52/73, 5/74, 37/74, 58/74, 65/74, 23/75, 15/76 и 58/76) во точка 1 одредбите под 56 и 57 се менуваат и гласат:

„56) 20.02/5в¹ Зеленчук преработен, друг — грашок во износ од 1,30 динари за пакување од $\frac{1}{2}$ килограм;

57) 20.02/5в² Зеленчук преработен, друг — боранија во износ од 0,20 динари за 1 килограм;“.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 17-4538/1
24 декември 1976 година
Белград

Заменик-сојузен секретар
за пазар и цени,
д-р Душан Анакиоски, с. р.

57.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА ВЕСНИКОТ „KATOLIŠKI GLAS“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на весникот „Katoliški glas“, број 49, 50, 51, 52 и 53 од 1976 година, што излегува на словенечки јазик во Торица, Италија.

Бр. 650-2-47/3
5 јануари 1977 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Фрањо Херлевиќ, с. р.

58.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „LE NOUVEL OBSERVATEUR“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Le nouvel observateur“, број 630 од 6—12 декември 1976 година, што излегува на француски јазик во Париз, Франција.

Бр. 650-1-5/443
30 декември 1976 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи,
Фрањо Херлевиќ, с. р.

59.

Врз основа на член 59 став 1, во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „PRALINE“**

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „Praline“, број 50 од 2 декември 1976 година, што излегува на германски јазик во Хамбург, Сојузна Република Германија.

Бр. 650-1-12/286
4 јануари 1977 година
Белград

Сојузен секретар
за внатрешни работи.
Фрањо Херлевиќ, с. р.

60.

Врз основа на член 12 став 2 точка 4 од Законот за царинската служба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/70, 40/73 и 21/74), директорот на Сојузната управа за царини донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ОСНОВАЊЕ ЦАРИНСКА ИСПОСТАВА НА ЦАРИНАРНИЦАТА КОПЕР, СО СЕДИШТЕ ВО УМАГ**

1. Се отвора Царинска испостава на Царинарницата Копер, со седиште во Умаг.

2. Царинската испостава од точка 1 на ова решение почнува со работа на 1 февруари 1977 година.

3. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

03-01 бр. 588
14 јануари 1977 година
Белград

Заменик-директор
на Сојузната управа за царини,
Димитар Алексиески, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Наредбата за уплатување на приходите на општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници и фондовите на општествено-политичките заедници, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА**НА НАРЕДБАТА ЗА УПЛАТУВАЊЕ НА ПРИХОДИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ, САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ И ФОНДОВИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИТЕ ЗАЕДНИЦИ**

Во точка 44 став 2 во одредбата под 10 наместо зборот: „нестопански“ треба да стои: „стопански“.

Од Сојузниот секретаријат за финансии, Белград, 18 јануари 1977 година.

ОДЛИКУВАЊА**УКАЗ****ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— по повод шеесетгодишнината на животот и долгогодишната револуционерна работа, а за исклучителни заслуги во Народноослободителната борба и за значаен придонес во изградбата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија

СО ОРДЕН НА НАРОДНОТО ОСЛОБОДУВАЊЕ

Кладарин Јована Ђуро.

Бр. 70
21 јули 1976 година
Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

УКАЗ**ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Хрватска

— по повод 120-годишнината од постоењето, а за особени заслуги за развивањето на југословенската бродоградба, со што е сторен значаен придонес за стопанскиот напредок на земјата

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ**

Бродограѓевна индустрија „Уљаник“ — Пула;

Од СР Србија

— за долгогодишна успешна работа и особени заслуги во доближувањето на книгата кон читателите, со што е сторен значаен придонес за ширењето на просветата и културата

СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ
ЗРАЦИНародна књижница и читаоница „Димитрије
Туцовиќ“ — Частина.

Бр. 91

17 септември 1976 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈАврз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија
одлучува да се одликува— за заслуги во развивањето и зацврстувањето
на мирољубивата соработка и пријателските односи
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република
Југославија и Кралството НорвешкаСО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЛЕНТАJohan Zeiler Cappelen, амбасадор на Кралството
Норвешка во Социјалистичка Федеративна Репуб-
лика Југославија.

Бр. 93

20 септември 1976 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

У К А З

ПРЕТСЕДАТЕЛОТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈАврз основа на член 337 точка 4 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југосла-
вија и член 4 од Законот за одликувањата на Соци-
јалистичка Федеративна Република Југославија
одлучува да се одликува— по повод 4 октомври — Денот на формира-
њето и триесет и петгодишнината на прославата, а
за особени заслуги во ширењето на братството и
единството меѓу нашите народи и народности во
Народноослободителната војна и револуцијатаСО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО ЗЛАТЕН
ВЕНЕЦ

Партизански одред „Матија Губец“.

Бр. 95

23 септември 1976 година

Белград

Претседател
на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

СО Д Р Ж И Н А:

Страна

- | | |
|--|-----|
| 47. Одлука за разрешување заменик-генера-
лен секретар на Претседателството на Со-
цијалистичка Федеративна Република Ју-
гославија — — — — — | 345 |
| 48. Одлука за начинот на усогласување на
вредноста на залихите на недовршеното
производство, готовите производи и тргов-
ските стоки — — — — — | 345 |
| 49. Одлука за зголемување на амортизацијата
за предметите на опремата што се корис-
тат за работа повеќе од една смена — — | 346 |
| 50. Одлука за критериумите што ќе се при-
менуваат при намалувањето на царината
на увозот на специфичната опрема во 1977
година — — — — — | 347 |
| 51. Решение за дополненија на Решението за
намалување на царината на увозот на спе-
цифичната опрема што се користи за из-
градба на електроенергетски производстве-
ни и преносни објекти и диспечерски цен-
три на Заедницата на југословенското
електростопанство — — — — — | 349 |
| 52. Решение за намалување на царината на
увозот на поморски рибарски бродови и
делови за ловење риби во океанските
води — — — — — | 349 |
| 53. Решение за измена на Решението за осло-
бодување од плаќање царина на специ-
фичната опрема што се користи во заш-
титните работилници за професионална
реhabилитација на инвалиди — — — | 349 |
| 54. Правилник за утврдувањето, искажува-
њето и распоредувањето на резултатите
од ревалоризацијата на основните сред-
ства и на средствата за заедничка потро-
шувачка на корисниците на општествени
средства — — — — — | 350 |
| 55. Наредба за измена и дополнување на На-
редбата за пресметување и уплатување
на средствата на републиките и автоном-
ните покраини за исплати на развојните
премии во 1974 и 1975 година — — — | 354 |
| 56. Наредба за измена на Наредбата за висо-
чината на посебната давачка при увозот
на одделни земјоделски и прехранбени
производи — — — — — | 351 |
| 57. Решение за забрана на внесувањето и
растурањето на весникот „Katoliški glas“ | 354 |
| 58. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на списанието „Le nouvel obser-
vateur“ — — — — — | 351 |
| 59. Решение за забрана на внесувањето и рас-
турањето на списанието „Praline“ — — | 355 |
| 60. Решение за основање Царинска испостава
на Царинарницата Копер, со седиште во
Умаг — — — — — | 355 |
| Исправка на Наредбата за упатување на при-
ходите на општествено-политичките заед-
ници, самоуправните интересни заедници
и фондовите на општествено-политичките
заедници — — — — — | 355 |
| Одликувања — — — — — | 355 |

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фак 226. — Директор и главен и одговорен уредник
Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.